

20091533229

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

16

2009

16 .07-5267/1  
2009

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ  
НА СУДИИТЕ

110/2007, 103/2008 161/2008), („ 2 (3) : “ .  
“ .”  
3 (2) "10" 2 "15".  
5 (2) " " 3  
6 (2) 3 : “ “ 1  
: “  
“ .  
5  
8 .

9 . 6

11 11- , 7 :  
” 11-

’ “ ’

12 (1) 3 8 :

”-

6,7 8 “: ’

”-

- ( , ; )

’ ,

- ,

’

”

13 (1) ) 9 :

” )

“ (2) ) “ “ “

: “ “ “

) .

14 . 10

16 . 11

19 “2009“ “2008“.

(1) (2) : 2010 10%

“(2) 2010 “

13

5, 6, 7, 8, 9, 10 “, 11 .

1 ” 2010 ,